

**Nongovernment organization  
ADI Gostivar  
FINANCIAL REPORTS  
for the year ended December 31, 2018  
with**

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**August 2019**

## CONTENTS

Independent auditor's report .....	3
Statement of Revenues and Expenses.....	5
Balance Sheet.....	6
<i>Statement of revenues and expenses.....</i>	<i>7</i>
Financial statements .....	8
<b>Appendix</b>	
<b>- Appendix 1 Annual Financial Statements for 2018</b>	



# VERIFIKA

Audit, accounting and consulting  
St. Frederik Shopen 28-1/1 1000 Skopje  
Tel/Fax +389 2 2779 301; +389 76 424 199

To  
The Executive director of  
**Nongovernment organization Association  
for Democratic Initiatives (ADI) Gostivar**

## **INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

We have audited the accompanying financial statements of Nongovernment organization Association for Democratic Initiatives (ADI) Gostivar (in the following text "the Organization"), which comprise the Balance Sheet as of 31 December 2018, the Statement of Revenues and Expenses and statement of Changes in Funds for the year then ended and summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

### ***Management's responsibility for the financial statements***

Management of the Organization is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with the Accounting Law for non-profit Organizations and the standards for reporting under the cash basis of accounting. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control that management believes is relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

### ***Auditor's Responsibility***

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing accepted and published in Republic of North Macedonia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit in a way that will allow us to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of internal control.

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.



# VERIFIKA

Audit, accounting and consulting  
St. Frederik Shopen 28-1/1 1000 Skopje  
Tel/Fax +389 2 2779 301; +389 76 424 199

To  
The Executive director of  
Nongovernment organization Association  
for Democratic Initiatives (ADI) Gostivar

## INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT (Continued)

### *Auditor's Opinion*

In our opinion, the financial statements of the Nongovernment organization Association for Democratic Initiatives (ADI) Gostivar, present fairly in all material aspects, the financial position of the organization for the year ended December 31, 2018 and the results of its operations for the year then ended in accordance with the Accounting Law for non-profit Organizations and the standards for reporting under the cash basis of accounting.

Skopje, 16.08.2019

Valentina Trpchevska  
Certified Auditor

Audit, accounting and consulting  
VERIFIKA  
Manager  
Valentina Trpchevska



STATEMENT OF REVENUES AND EXPENSES  
 For the year ended 31 December 2018

		(in 000 MKD)	
	Notes	2018	2017
<b>REVENUES</b>	4	10.011	15.375
Revenues from donations		3	-
Other revenues	5	1.000	-
Transferred surplus of revenues		4.309	1.630
<b>Total revenues</b>		<b>15.323</b>	<b>17.005</b>
<b>EXPENSES</b>			
Operating expenses	6	(2.520)	(4.649)
Expenditures for intellectual services	7	(8.859)	(3.949)
Capital expenditures		(168)	-
Benefits, donations and other payments	8	(3.335)	(3.921)
Salaries and contributions	9	(131)	(177)
Taxes and contributions that do not depend on the result		<b>(15.013)</b>	<b>(12.696)</b>
<b>Total expenses</b>		<b>310</b>	<b>4.309</b>
Surplus of revenues over expenses after taxation	10	310	4.309
Income tax		-	-
<b>Surplus of revenues over expenses after taxation</b>		<b>10.011</b>	<b>15.375</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements and Signed on its behalf by:

Lulzim Haziri

Executive director



**BALANCE SHEET**  
 For the year ended 31 December 2018

		(in 000 MKD)	
	Notes	2018	2017
<b>ASSETS</b>			
<b>Non-Current Assets</b>			
Intangible assets	11	31	-
Property, plant and equipment	11	434	839
		<b>1.310</b>	<b>4.309</b>
<b>Current Assets</b>			
Cash and cash equivalents	12	310	4.309
Accruals	13	1.000	-
		<b>1.775</b>	<b>5.148</b>
<b>LIABILITIES AND OPERATING FUND</b>			
<b>Operating Fund</b>			
Operating fund	14	465	839
		<b>1.310</b>	<b>4.309</b>
<b>Current liabilities</b>			
Short term liabilities	15	1.000	-
Other short term liabilities, accruals and deferred income	16	310	4.309
		<b>1.775</b>	<b>5.148</b>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements  
 and signed on its behalf by:

Lulzim Haziri

Executive director



**STATEMENT OF CHANGES IN OPERATING FUND**  
*For the year ended 31 December 2018*

	Operating Fund	Reserves	Surplus of revenues over expenses	Total
Balance as of 1 January 2018	839	-	4.309	5.148
Transferred surplus of over expenses from previous year	-	-	(4.309)	(4.309)
Additions	198	-	-	198
Depreciation	(572)			(572)
Surplus of revenues over expenses for 2018	-	-	310	310
Balance as of 31 December 2018	465	-	310	775

## **NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**

### **1. ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF THE ORGANIZATION**

Nongovernment organization Association for Democratic Initiatives Gostivar (hereinafter "the Organization) was established on 02.10.2000 year. The Organization is registered in Register of associations and unions.

Nongovernment organization, Association for Democratic Initiative Gostivar is an association that advocates the integration of human rights in the political, economic and social development of Southeast Europe, striving to protect human rights, acting in the direction of strengthening civil society, supporting the citizens, refugees, migrants, youth, the media, the authorities, the private sector and other associations through advocacy, participation and education.

The Central Registry of the Republic of North Macedonia Nongovernment organization Association for Democratic Initiatives Gostivar is registered with the following information:

Full name of the Organization: Nongovernment organization Association for Democratic Initiatives Gostivar

Date of establishment: 02.10.2000 year

Seat of the Association: St. Borce Jovanovski no 61 Gostivar

EDB: 40070001190180

CRN: 5460409

Main activity of Association: 94.11 - Activities of business and employer-based membership organizations

Management: Albert Musliu-first executive director and Ljulzim Aziri - executive director

Total number of employees on December 31, 2018 year was 7 (31 December 2017 was 8 employees).

### **2. BASIS OF PREPARATION AND PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS**

The financial statements of the Organization are conducted in accordance with Non-profit Organization Accounting Law and accounting standards for the public sector on for presentation of balance sheet items, balances of the assets, liabilities, sources of assets, revenues and expenses and the operating results on true, fair, confidential, complete, punctual basis.

The Organization functional currency is the Macedonian denar.

The amounts in statements and the notes are stated in thousands MKD, unless otherwise stated.

The financial statements were approved by the management and authorized for issue on 15.08.2019.

### **3. BASIS ACCOUNTING POLICIES**

The principal accounting policies applied in preparing the financial statements for 2018 are listed below this text. The accounting policies of the Organization applied from year to year.



### **3.1 Cash and cash equivalents**

The Organization's cash comprises of the cash on hand and cash and the cash at bank accounts in the commercial banks. Money at the cash account and at the bank accounts stated in domestic currency are presented in the general ledger at their nominal value, while the foreign exchange currency is stated according to the average rate of NBRM at the reporting date.

### **3.2 Tangible and intangible assets**

Tangible and intangible assets are stated at their cost value. The cost of long-term assets comprise the purchasing price increased for import customs, non-refundable VAT, manipulative expenses and all other expenses that can be added to the cost, i.e. to the purchasing expenses. The operating fund of the Organization increases for the amount of the value of fixed assets purchased.

The revaluation of fixed assets (tangible and intangible assets) is performed because of additional valuation due to the increase of the annual inflation rate, measured with the official industrial product price index. Revaluation basis is the cost of the assets.

Tangible and intangible assets are depreciated using the straight-line method, so their cost or revalued amount are depreciated in equal annual amounts during the estimated utilization period of the fixed assets.

The amount of the current depreciation is recorded on the burden of the operating fund.

The depreciation is calculated individually for each asset applying annual depreciation rates as follows: 1-2.5% for buildings, 10-20% for equipment and vehicles 12-16% for furniture and 25% for computer equipment.

### **3.3 Recognition of the revenues and expenses**

Revenues and expenses of the non-profit organizations are recognized to the modified accrual basis of accounting.

Revenues i.e. expenses are measurable when they can be stated by their value. Revenues i.e. expenses are available when they are realized or when they appear (paid) in the accounting period or within 30 days after the end of the accounting period, under condition to be related to the and serve for payment of the liabilities for the respective accounting period, if the obligation for payment occurred in that accounting period.

The interest income are recognized according to the time that reflects the effective contributions of funds provided that been collected within 30 days after the accounting period.

### 3.4. Amounts stated in foreign currencies

The transactions in foreign currency are stated in MKD according to the official exchange rate of the NBRM at the date of the transaction.

Foreign exchange assets and liabilities of the balance sheet are stated in MKD according to the official exchange rate of the NBRM at the date of the balance sheet.

The Income Statement includes the net foreign exchange gains and losses that resulted from the conversion of the amounts in foreign currency in the period when they occur.

The average (closing) exchange rates of the MKD related to the foreign exchange currencies (one for unit of foreign exchange currency) as of 31 December are as follows:

	2018	2017
EUR	61,4950	61,4907
USD	53,6887	51,2722

#### 4. Revenues from donations

(in 000 denars)

	2018	2017
Revenues from donations	10.011	15.375
<b>Total:</b>	<b>10.011</b>	<b>15.375</b>

During the 2018 year revenues from the following donors were realized:

Donators	2018
1. MCMS Skopje	1.412
2. IDSC Skopje	136
3. East-West Management Institute (EWMI)	3.199
4. Ministry of finance - CFCD	1.242
5. Pro Media Skopje	1
6. Embassy of the Czech Republic in Skopje	1.479
7. Cor Alka - Prilep	53
8. Medium-Gostivar	2.489
<b>Total:</b>	<b>10.011</b>

#### 5. Other revenues

(во 000 денари)

	2018	2017
Other revenues	1.000	-
Вкупно:	<b>1.000</b>	-

#### 6. Operating expenses

(in 000 denars)

	2018	2017
Materials	63	162
Energy	94	182
Other services	739	4.112
Transport	43	100
Beverages, advertising	1.027	-
Procurement of equipment	198	-
Rent	316	-
Other expenses	40	93
<b>Total:</b>	<b>2.520</b>	<b>4.649</b>

#### 7. Other expenses

(in 000 denars)

	2017	2016
Bank services	38	38
Daily allowances	373	173
Membership fee	6	-
Other expenses	1.507	2.293
Transferred funds	2.025	-
<b>Total:</b>	<b>3.949</b>	<b>2.504</b>

Transferred funds during the 2018:

	<b>2018</b>
1 Foundation Metamorphosis Skopje	53
2 Association for Development and Activism Struga	336
3 Association Multikultira Tetovo	551
4 Association For Development of Young People Kicevo	581
5 Association About Citizen Integration Initiative	556
6 MDC-TI NET Skopje	607
7 Koncept Plus	602
8 Association for Local and Cultural Development Tetovo	613
9 CIVIS Kumanovo	613
10 Association ZIP Institut Skopje	609
11 Florens Najtingejl Kumanovo	232
12 Economic Chamber of Northwest Macedonia Skopje	124
13 Association A Man Above All Skopje	85
14 Association Equitable development Skopje	50
Center for Information Service, Cooperation and Development of	
15 NGO's Slovenia	76
16 Independent Balkan News Agency LTD Skopje	491
17 Koha Production LTD Skopje	491
18 Association I Want To Say Skopje	<b>53</b>
<b>Вкупно:</b>	<b>6.723</b>

**8. Salaries and contributions**

(in 000 denars)

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Salaries	3.335	3.840
Allowances	-	81
<b>Total:</b>	<b>3.335</b>	<b>3.921</b>

The number of employees at 31/12/2018 is 7 people.

**9. Taxes and contributions that do not depend on the result**

(in 000 denars)

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Taxes and contributions that do not depend on the result	131	177
<b>Вкупно:</b>	<b>131</b>	<b>177</b>

**10. Income tax**

(in 000 denars)

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
I. Surplus of revenues over expenses	310	4.309
II. Tax base	-	-
III. Income Tax (II x 10%)	-	-
<b>IV. Surplus of revenues over expenses after tax (I-III)</b>	<b>310</b>	<b>4.309</b>

The income tax rate is 10% of the tax base and is calculated according to the tax statement. The tax base represents expenses which are not recognised in the tax statement according to the Profit tax law. Since the funds that the Association has received as income represent strictly intended project assets, the excess of revenues over expenditures does not represent taxable profit and as such is transferred in the following year.

### 11. Tangible and intangible assets

(in 000 denars)

	Softver	Equipment	Total
<b><u>Cost value</u></b>			
Coast as on 01.01.2018		15.069	15.069
Additions	37	161	198
Balance as on 31.12.2018		0	0
<b><u>Depreciation</u></b>			
Accumulated depreciation as of 01.01.2018	0	14.230	14.230
Depreciation for the year	6	566	572
Decreasing	-		
Balance as on 31.12.2018	6	14.796	14.802
<b>Balance as on 31.12.2018</b>	<b>31</b>	<b>434</b>	<b>465</b>

Management believes that the equipment of the Organization on 31/12/2018 year is not damaged

### 12. Cash and cash equivalents

(in 000 denars)

	2018	2017
Current account	310	4.309
<b>Total:</b>	<b>310</b>	<b>4.309</b>

### 13. Accruals

(in 000 denars)

	2018	2017
Received loans	1.000	--
<b>Вкупно:</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>

### 14. Operating fund

(in 000 denars)

	2018	2017
Operating fund	465	839
<b>Total:</b>	<b>465</b>	<b>839</b>

### 15. Short term liabilities

(in 000 denars)

	2018	2017
Short term loans	1.000	-
<b>Вкупно:</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>

**14. Other short term liabilities, accruals and deferred**

(in 000 denars)

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Other short term liabilities, accruals and deferred	310	4.309
<b>Total:</b>	<b>310</b>	<b>4.309</b>

**15. Subsequent events**

There are no material subsequent events that would have an impact on the understanding of financial statement



**APPENDIX 1**  
*Annual Financial Statements for 2018*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид Идентификационен број работа											Резервни кодекси														
Период											Контролор														

НАЗИВ НА НЕПРОФИТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА Здружение Асоцијација за ДЕМОКРАТСКА ИНИЦИЈАТИВА

## БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

СЕДИШТЕ Гостивар

на ден 31 12 2018 ГОДИНА

Ред Бр	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с				Нето (5-6)
			Претходна година		Тековна година		
			4	5	6	7	
1	2	3	838727	15266432	14801193	465239	
	А К Т И В А						
	А. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА ( 002+003+008+009)	001					
1	I НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	002	37082	5562	31520		
	МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (004 до 007)	003	838727	15229350	14795631	433719	
2	Земјишта и шуми	004					
3	Градежни објекти	005					
4	О п р е м а	006	838727	12707428	12450373	257055	
5	Други материјални средства	007		2521922	2345258	176664	
	II МАТЕРИЈАЛНИ И НЕМАТЕРИЈАЛНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДГОТОВКА	008					

(во денари)



6	III. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	009 Ознака за АОП	И з н о с			
			Претходна година	Тековна година		Нето (5-6)
				Бруто	Исправка на вредноста	
Ред Бр.	ПОЗИЦИЈА		4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
	Б. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И АКТИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ (011+018+019+020+021+022+023+024)	010	4309115	1309627		1309627
	І ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (012 до 017)	011	4309115	309627		309627
7.	Жиро-сметка	012	4309115	309627		309627
8.	Благајна	013				
9.	Девизна сметка	014				
10.	Издвоени парични средства и акредитиви	015				
11.	Нерезидентна девизна сметка	016				
12.	Други парични средства	017				
13.	II. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	018				
14.	III. КУПУВАЧИ	019				
15.	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	020				
16.	V. КРАТКОРОЧНО - ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА	021				
17.	VI. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА	022				
18.	VII. ПОБАРУВАЊА ЗА ПОВЕКЕ ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ И ПРИДОНЕСИ	023				
	VIII. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (025+026+027)	024		1000000		1000000
19.	Однапред платени разграничени трошоци	025				
20.	Пренесен вишок на приходи од претходната година	026				
21.	Други активни временски разграничувања	027		1000000		1000000


Ред. Бр	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с			
			Претходна година	Тековна година		Нето (5-6)
				Бруто	Исправка на вредноста	
1	2	3	4	5	6	7
	В МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДИ И СТОКИ (029 до 034)	028				
22	Материјали на залиха	029				
23	Резервни делови	030				
24	Ситен инвентар	031				
25	Производство	032				
26	Производи	033				
27	С т о к и	034				
	Г НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ ( 036+037)	035				
28	Непокриени расходи - загуба од Поранешни години	036				
29	Непокриени расходи - загуба од тековната година	037				
	Д СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИ (039 + 040)	038				
30	Парични средства на резервите	039				
31	Пласмани и побарувања од резервниот фонд	040				
	Ѓ СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	041				
32	ВКУПНА АКТИВА (001+010+028+035+038+041)	042	5147842	16576059	14801193	1774866
33	ВОНБИЛАНСНА АКТИВА	043				

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)	5
1	2	3	4	5	
	ПАСИВА:				
	I ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА	044	838727	465239	
34.	а) Деловен фонд	045	838727	465239	
35.	II РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	046			
	III ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ( 048 до 050)	047			
36.	Долгорочни кредити од банки во земјата	048			
37.	Долгорочни кредити од странство	049			
38.	Други долгорочни обврски	050			
	IV КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ПРЕСМЕТКОВНИ СМЕТКИ ( 052 до 061)	051		1000000	
39.	Хартии од вредност	052			
40.	Добавувачи	053			
41.	Обврски према државата и други институции за даноци и придонеси и други обврски	054			
42.	Краткорочни - финансиски обврски	055		1000000	
43.	Други краткорочни обврски	056			
44.	Краткорочни обврски спрема меѓународни организации	057			
45.	Обврски за примени донации во пари од меѓународни организации	058			
46.	Обврски за примени донации во натура од меѓународни организации	059			
47.	Други обврски спрема меѓународни организации	060			
48.	Обврски за плати	061			
	V ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА ( 063 до 065)	062	4309115	309627	

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с	
			Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирање (тековна година)
49	Пасивни временски разграничувања пресметани и однапред наплатени приходи	063		
1	2	3	4	5
50	Дел од вишокот на приходите пренесен во наредната година	064	4309115	309627
51	Други пасивни временски разграничувања	065		
52	VI РЕЗЕРВЕН ФОНД	066		
53	VI НЕРАСПРЕДЕЛЕН ДЕЛ ОД ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ - ДОБИВКАТА	067		
54	VIII. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВОТА ЗА ДРУГИ НАМЕНИ	068		
	ВКУПНА ПАСИВА (044+046+047+051+062+066+067+068)	069	5147842	1774866
55	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	070		

Сметководител: Име и презиме Мирослав Кузманоски  
ЕМБГ: 2803966473005  
Уверение: 0102627

Сметководител: Име на фирма БЕНЕФИТ ДООЕЛ Гостивар  
ЕМБС: 6558569  
Лиценца: 71 1033

Во <u>Г-бап</u>	Лице одговорно за составување на билансот	М.П.	Раководител
На ден <u>15.8.2019</u>			

Период											Контролор														
1	2	3	0	5	4	6	0	4	0	9	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на непрофитната организација. Здружение Асоцијација за ДЕМОКРАТСКА ИНИЦИЈАТИВА  
Седиште, Гостивар

### БИЛАНС НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

во периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година

(во денари)

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
	1 РАСХОДИ		4648552	2520151
	МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ УСЛУГИ И АМОРТИЗАЦИЈА (202 до 210 )	201		
1	Потрошени материјали	202	161616	62741
2	Потрошена енергија	203	181744	93522
3	Други услуги	204	4112213	770761
4	Превозни - транспортни услуги	205	99948	43200
5	Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација	206		1027114
6	Амортизација	207		
7	Набавна вредност на продадените материјали, стоки и услуги	208		
8	Наемнини	209		316219
9	Други материјални расходи	210	93031	206594
	ДРУГИ РАСХОДИ ( 212 до 221)	211	3949407	8858964
10	Провизија за платниот промет	212	37767	29503
11	Камати на кредити и заеми	213		
12	Премии за осигурување	214		
13	Дневници за службено патување и патни трошоци	215		
14	Надоместоци на трошоците на работниците и граѓаните	216	373389	322804
15	Негативни курсни разлики	217		12234
16	Членарини	218	6180	
17	Други расходи	219	1506737	1771601
18	Издатоци за меѓународна соработка	220		
19	Пренесени средства	221	2025334	6722822
	КАПИТАЛНИ И ДРУГИ СРЕДСТВА ( 223 +224+225)	222		167936
20	а) Средства за градежни објекти	223		
21	б) Средства за опрема	224		
22	в) Други капитални средства	225		167936
	ПОМОШТИ, ДОНАЦИИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ (227+ 228 +229)	226		

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Ознака за АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
23.	а) Помощи, донации и други давања на правни субјекти	227		
24.	б) Надомести и помощи на физички лица	228		
25.	в) Други помощи и давања	229		
	ПЛАТИ И НАДОМЕСТ НА ПЛАТИ (231 + 232)	230	3921327	3335421
26.	а) Вкалкулирани плати	231	3840439	3335421
27.	б) Вкалкулирани надомести	232	80888	
28.	Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот	233	176637	131181
29.	Вонредни расходи	234		
	ВКУПНО РАСХОДИ (201+ 211+ 222 + 226 + 230 + 233+ 234)	235	12695923	15013653
30.	Остварен вишок на приходи-добивка пред оданочување (250 минус 235) ако 250 >235	236	4309115	309627
31.	Даноци, придонеси и други давачки од добивката	237		
32.	Остварен нето вишок - добивка по оданочувањето ( 236 минус 237)	238	4309115	309627
33.	Вкупно ( 235 + 236) или ( 235 + 237) ако 237 е поголемо од 236 = 252	239	17005038	15323280
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИ, СТОКИ И УСЛУГИ (241+242)	240		
34.	Приходи од продажбата на производи и стоки	241		
35.	Приходи од услуги	242		
36.	Приходи од камати и позитивни курсни разлики	243	481	3025
37.	Приходи од чланарини, подароци, Донации и приходи од други извори	244	15374522	10011140
38.	Приходи од кирии и закупнини	245		
39.	Сопствени приходи	246		
40.	Други приходи	247		1000000
41.	Пренесен дел од вишокот на приходите од предходна година	248	1630035	4309115
42.	Вонредни приходи	249		
	ВКУПНО ПРИХОДИ ( 240+ 243+ 244+ 245+246 +247+248 +249)	250	17005038	15323280
43.	Непокриени расходи (235 минус 250)	251		
	ВКУПНО (250 + 251) = 239	252	17005038	15323280

Сметководител: Име и презиме Мирослав Кузманоски  
ЕМБГ: 2803966473005  
Уверение: 0102627


Сметководител: Име на фирма БЕНЕФИТ ДООЕЛ Гостивар  
ЕМБС: 6558569  
Лиценца: 71 1033

Во Гостивар  
На ден 15.08.2019

Лице одговорно за составување на  
билансот

М.П.

Раководител



Период											Контролор														
1	2	3	0	5	4	6	0	4	0	9	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)								Резервни кодекси														

Назив на непрофитната организација. Здружение Асоцијација за ДЕМОКРАТСКА ИНИЦИЈАТИВА

Седиште, Гостивар

**БЕЛЕШКА ЗА  
РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТОТ**

за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака АОП	И з н о с	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
1.	А. ОСТВАРЕН НЕТО ВИШОК-ДОБИВКА	351	4309115	309627
2.	а) Дел од вишокот-добивка за покривање на загуба од претходни години	352		
3.	Б. ОСТАТОК ОД НЕТО ДОБИВКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ ( 351 минус 352 )	353	4309115	309627
4.	а) Дел за резервниот фонд	354		
5.	б) Дел за деловниот фонд	355		
6.	в) Дел за плати	356		
7.	г) Дел за други намени	357		
8.	д) Дел за пренос во наредната година	358	4309115	309627
9.	ѓ) Нераспределен дел од вишокот на приходите-добивката	359		
10.	А. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ - ЗАГУБА ВО ТЕКОВНАТА ГОДИНА	360		
11.	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ - ЗАГУБА ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ	361		
12.	В. ВКУПНА ЗАГУБА ЗА ПОКРИВАЊЕ (360+361) = (363+364+365+366)	362		
13.	а) Покривање на загубата со дотации	363		
14.	б) Покривање на загубата со отпис на побарувањата на доверителите	364		
15.	в) Покривање на загубата со намалување на резервите	365		
16.	г) Непокриени расходи - загуба	366		

Сметководител: Име и презиме Мирослав Кузманоски  
ЕМБГ: 2803966473005  
Уверение: 0102627

Сметководител: Име на фирма БЕНЕФИТ ДООЕЛ Гостивар  
ЕМБС: 6558569  
Лиценца: 71 1033

Во Г-ва  
На ден 15.08.2019

Лице одговорно за составување на  
билансот

М.П.

Раководител

*Mes*